



ПЛАН  
НА АКТИВНОСТИ



СЛЕДЕЊЕ  
И ЕВАЛУАЦИЈА  
НА НАПРЕДОКОТ

## ПЛАН НА АКТИВНОСТИ

Еко-стандард	Точка на акција	Цел	Време на реализација	Одговорен	Постигнати резултати
1. <b>Заштеда на енергија</b>	Да се донесе одлука за поставување на механизам за автоматско затварање на надворешните врати	Намалување на потрошувачката на електрична и топлинската енергија за 10% во споредба со претходната година.	Тековно	Еко одбор Технички персонал	
2. <b>Заштеда на енергија</b>	Да се донесе одлука за поставување на теписон (синтелон) во училницата за прво одделение	За да се изолира подот и на тој начин да се намали потрошувачата енергија	Тековно	Еко одбор Технички персонал	
3. <b>Заштеда на енергија</b>	Истакнување на упатства за рационално користење на електрична и топлинска енергија во училишната зграда	Да се развие свеста кај учениците и вработените во училиштето за заштеда на потрошувачката на енергија и стекнување навики за истото .	Декември	Еко патрола Дарко Петковски	
4. <b>Заштеда на енергија</b>	Формирање на еко патрули вклучени во реализација на точките на акција, кои ќе го следат, надгледуваат и контролираат процесот на имплементација на овие активности	Да се развие свеста кај учениците и вработените во училиштето за заштеда на потрошувачката на енергија и стекнување навики за истото .	Ноември	Координатор На програмата Ученици	
5. <b>Заштеда на енергија</b>	Да се доставува извештај за активностите кои ги спроведува еко патрулата во текот на годината до Еко одборот	Да се извести за активностите кои се спроведуваат во однос на развивање на свеста и стекнување на навики за заштеда на енергија .	Тековно	Еко патрола Дарко Петковски	
6. <b>Заштеда на енергија</b>	Да се направи пресметка колку училиштето заштедило за ел. енергија во учебната година.	Намалување на потрошувачката на електрична и топлинската енергија за 10% во споредба со претходната година.	Јуни-Јули	Еко одбор Директор	



ПЛАН  
НА АКТИВНОСТИ



СЛЕДЕЊЕ  
И ЕВАЛУАЦИЈА  
НА НАПРЕДОКОТ

7.	Вода	Формирање на еко патроли вклучени во реализација на точките на акција, кои ќе го следат, надгледуваат и контролираат процесот на имплементација на овие активности	Да се развие свеста кај учениците и вработените во училиштето за заштеда на потрошувачката на вода и стекнување навики за истото .	Ноември	Еко одбор Координатор Билјана Смилевска	
8.	Вода	Истакнување на упатства за рационално користење на водата.	Да се развие свеста кај учениците и вработените во училиштето за заштеда на потрошувачката на вода и стекнување навики за истото .	Тековно	Еко патрола Марија Митрева	
9.	Вода	Анализа на состојбата на водоводната инсталација (цевки, славина, казанчиња и сл.)	Да се увиди потребата од подобрување на состојбата со водоводната инсталација	Тековно	Еко патрола Марија Митрева Технички персонал	
10.	Вода	Поставување штедливи чешми (автоматски)	Да се намали потрошувачката на вода	Тековно	Еко одбор Директор Технички персонал	
11.	Вода	Да се направи пресметка колку училиштето и децата заштедиле вода во тековната година.	Намалување на потрошувачката на вода за 10% во споредба со претходната година.	Јуни-јули	Еко одбор	
12.	Вода	Обезбедување на техничка вода за одржување на зелените површини во дворот со поставување на буриња или цели инсталации за собирање на дождовницата (оваа вода ќе се користи за наводнување на зеленилото, чистење на дворот и слично).	Да се намали потрошувачката на вода	Тековно	Еко патрола Технички персонал	
13.	Уреден и еколошки двор	Отстранување на непотребни и нефункционални предмети и растенија од дворот (исушени цвеќиња и дрва, скршени клупи, скршени корпи и	Да се уреди побезбеден и поубав двор.	Тековно	Еко патрола Вера Вучкова Технички персонал	



ПЛАН  
НА АКТИВНОСТИ



СЛЕДЕЊЕ  
И ЕВАЛУАЦИЈА  
НА НАПРЕДОКОТ

		слично) и да се насадат повеќе цвеќиња.				
14.	Уреден и еколошки двор	Поставување упатства за одржување на училишниот двор .	Да се развие свеста на учениците и вработените во училиштето за одржување на функционалноста на дворот .	Тековно	Еко патрола Вера Вучкова Технички персонал	
15.	Уреден и еколошки двор	Санирање (бојадисување, врзување, лепење и слично) на оградата или замена на оштетената ограда со нова.	Побезбедно да се уреди дворот.	Тековно	Еко патрола Вера Вучкова Хаусмајстор	
16.	Уреден и еколошки двор	Санирање или поставување на урбана опрема ( санирање и уредување на игралиштето, поставување на клупи и паркиралишта за велосипеди)	Да се модернизира и да се подобрат условите во дворот .	Тековно	Еко патрола Вера Вучкова Технички персонал Наставник по физичко Дејан Димитриевиќ	
17.	Уреден и еколошки двор	Формирање на еко-патроли (група на ученици, односно деца) вклучени во реализација на точките на акција, кои ќе го следат, надгледуваат и ќе го контролираат процесот на имплементација на овие активности.	Да се развие свеста на учениците и вработените во училиштето за одржување на функционалноста на дворот .	Ноември	Еко одбор Координатор	
18.	Уреден и еколошки двор	Да се нацртаат во дворот (игралиштето ) игри и да се уреди дворот со повеќе изработки (скулптури) од учениците .	Да се развие свеста на учениците и вработените во училиштето за одржување на функционалноста на дворот .	Тековно	Еко патрола Вера Вучкова Хаусмајстор Ученици и наставници	



ПЛАН  
НА АКТИВНОСТИ



СЛЕДЕЊЕ  
И ЕВАЛУАЦИЈА  
НА НАПРЕДОКОТ

19.	<b>Внатрешна Средина</b>	Да се организира кампања за собирање пластични шишиња.	Да се развие свеста на учениците и вработените во училиштето за одржување на здрава животна средина и да се создаде навика за селекција на отпад.	Март	Еко одбор Координатор Еко патрола Дарко Петковски Сите вработени и ученици во училиштето и родители	
20.	<b>Внатрешна Средина</b>	Ослободување од непотребни предмети во училишна зграда ( скршени клупи, саксии, вазни, табли, стари исушени цвеќиња и сл.)	Да се уреди подобра и побезбедна внатрешна средина .	Тековно	Еко патрола Технички персонал	
21.	<b>Внатрешна Средина</b>	Користење на еколошки и нетоксични хигиенски средства	Внатрешната средина да биде побезбедна за користење.	Тековно	Еко одбор Технички персонал	
22.	<b>Внатрешна Средина</b>	Поставување на упатства за одржување на хигиената во зградата.	Да се развие свест и навика кај учениците и вработените за одржување на хигиената во училиштето.	Тековно	Еко патрола Билјана Смилевска	
23.	<b>Внатрешна Средина</b>	Бојадисување на сидовите со еко бои или бои наречени ИОС (испарливи органски соединенија)	Внатрешноста на училиштето да биде побезбедна за престој и користење.	Тековно	Еко одбор Хаусмајстор	
24.	<b>Внатрешна Средина</b>	Формирање на еко-патроли, кои ќе го следат, надгледуваат и ќе го контролираат процесот на имплементација на овие активности.	Да се развие свест и навика кај учениците и вработените за одржување на хигиената во училиштето.	Ноември	Еко одбор Координатор	



ПЛАН  
НА АКТИВНОСТИ



СЛЕДЕЊЕ  
И ЕВАЛУАЦИЈА  
НА НАПРЕДОКОТ

25.	Внатрешна Средина	Да се создадат удобни места за седење во ходниците за учениците .	Внатрешноста на училиштето да биде поудобна за престој и користење.	Тековно	Еко патрола Билјана Смилевска Еко одбор Хаусмајстор	
26.	Отпад	Поставување на поголем број корпи за селекција на отпад	Да се развие свест и навики кај учениците и вработените за селекција на отпад.	Ноември	Еко одбор Еко патрола Дарко Петковски Технички персонал	
27.	Отпад	Евиденција на собраниот отпад и почесто користење на објекти за рециклирање.	Да се увиди колку отпад се создава од учениците и вработените.	Тековно	Еко одбор Технички персонал Еко патрола Дарко Петковски	
28.	Отпад	Поставување на упатства за селекција на отпад на видно место	Да се развие свест и навики кај учениците и вработените за селекција на отпад.	Тековно	Еко патрола	
29.	Отпад	Формирање на еко-патроли, кои ќе го следат, надгледуваат и ќе го контролираат процесот на имплементација на овие активности.	Да се развие свест и навики кај учениците и вработените за селекција на отпад.	Ноември	Еко одбор Координатор	
30.	Отпад	Воспоставување на пракса за селекција на отпад при одреден настан.	Да се развие свест и навики кај учениците и вработените за селекција на отпад.	Ноември- Јуни	Еко одбор	



ПЛАН  
НА АКТИВНОСТИ



СЛЕДЕЊЕ  
И ЕВАЛУАЦИЈА  
НА НАПРЕДОКОТ

31.	Отпад	Почесто да се набавува хартија за копирање и хартија за бришење раце од рециклирана хартија .	Да се редуцира создавањето на отпад во глобални рамки.	Тековно	Еко одбор Стручна служба Еко патрола Дарко Петковски	
32.	Отпад	Да се испечати меморандумот на училиштето на рециклирана хартија .	Да се редуцира создавањето на отпад.	Тековно	Еко одбор Стручна служба	
33.	Отпад	Да се организира кампања за собирање електричен отпад- „Е-отпад“	Да се редуцира создавањето на отпад и да се создаде навика дека се селектира електронскиот отпад.	Февруари	Еко одбор Координатор Еко патрола Дарко Петковски Сите вработени и ученици во училиштето и родители	
34.	Транспорт	Поставување на поголем број паркиннг места за велосипеди.	Да се обезбеди безбедно паркирање на велосипедите кои се користат како превозно средство.	Јануари- Февруари	Еко одбор Хаусмајстор	
35.	Транспорт	Поставување упатства за безбеден транспорт.	Да се укаже за безбедно учество во сообраќајот со велосипед.	Тековно	Еко патрола Дејан Димитриевиќ	
36.	Транспорт	Воспоставување пракса за користење на велосипедот како превозно средство.	Да се стекнат навиките за користење на велосипедот како алтернативно превозно средство.	Тековно	Еко патрола Дејан Димитриевиќ	
37.	Транспорт	Формирање на еко-патроли, кои ќе го	Да се развие свест и навиките кај учениците и вработените за	Ноември	Еко одбор Координатор	



ПЛАН  
НА АКТИВНОСТИ



СЛЕДЕЊЕ  
И ЕВАЛУАЦИЈА  
НА НАПРЕДОКОТ

		следат, надгледуваат и ќе го контролираат процесот на имплементација на овие активности.	користење на велосипедот како алтернативно превозно средство.			
38.	Транспорт	Да се организира кампања за користење алтернативен превоз (велосипед) “Недела на велосипедот“	Да се развие свест и навики кај учениците и вработените за користење на велосипедот како алтернативно превозно средство	Април	Еко одбор Координатор Еко патрола Дејан Димитриевиќ	

\* додајте редови по потреба

